

Врз основа на член 107 став 2 од Законот за заштита и спасување (“Службен весник на Република Македонија“ бр.36/04 и 49/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.05.2006 година, донесе

## **УРЕДБА ЗА ВИДОТ И ОБЕМОТ НА РЕЗЕРВИТЕ НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ**

### Член 1

Со оваа уредба се уредува видот и обемот на резервите на материјални средства за заштита и спасување на настраданото население во услови на природни непогоди, епидемии, епизоотии, епифитотии и други несреќи.

### Член 2

Видот на потребните средства кои треба да се обезбедат како резерви на материјални средства за настраданото население е:

- прехранбени производи (житарици, компир, грав, сол, шеќер, масло за јадење, храна од животинско потекло, млеко и млечни производи),
- прибор за јадење (порција, нож, виљушка),
- лекови и медицински потрошен материјал,
- средства за одржување на хигена (хигенско санитарски комплети),
- средства за престој и сместување (шатори, вреќи за спиење, ќебиња и перници) и
- садови за вода (канистри и помали садови).

### Член 3

Распоредувањето на средствата од член 2 на оваа уредба ќе се врши по човек и семејство во количина или обем како следи:

- прехранбени артикли по човек во висина не помалку од 2100 ккал,
- еден прибор за исхрана по човек,
- еден семеен пакет за одржување на лична хигена за еден месец,
- еден шатор за сместување со капацитет од 4 – 12 лица за едно семејство,
- по едно ќебе, вреќа за спиење и перница за едно лице,
- лекови според потребите утврдени од здравствена служба,
- садови за вода по еден канистер за семејство и
- нафтени деривати според извршена проценка на потребите.

### Член 4

Резервите од материјалните средства од членот 2 на оваа уредба се обезбедуваат за загрошено население од 5.000 лица за времетраење од 30 дена од настанувањето на непогодата.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1895/1  
9 мај 2006 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
д-р **Владо Бучковски**, с.р.